

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 69 став 1 од Законот за здравственото осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007 и 36/2007), Управниот одбор на Фондот за здравственоосигурување на Македонија, на седницата одржана на 30.11. 2007 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарната здравствена заштита (“Сл.весник на РМ” бр.48/01, 31/03, 137/06, 25/07), во членот 6 став 1 во текстот на последниот ред од табелата “за категоријата - женската популација” бројот: “0,67” се менува со бројот: “1”.

Во член 6 став 4 после зборот: “поени” се додаваат зборовите: “за дејноста општа медицина, медицина на труд, педијатрија и училишна медицина”.

Член 2

Се додава нов член 6-а кој гласи:

“Член 6-а

Во зависност од бројот на остварените поени од член 6 став 1 за женската популација на возраст над 14 години до крајот на животот за гинеколошко акушерска примарна здравствена заштита, вредноста на поенот се пресметува на следниот начин:

- до 2000 поени 100% од утврдената вредност на поенот;
- за секој нареден поен од 2001 до 3000 поени, 70% од утврдената вредност на поените;
- за секој нареден поен од 3001 до 4000 поени, 45% од утврдената вредност на поените;
- за секој нареден поен од 4001 поени, 30% од утврдената вредност на поенот. “

Член 3

Членот 7 се брише.

Член 4

Во член 9 став 1 после зборот “лекар” се додаваат зборовите: “за дејноста општа медицина, медицина на труд, педијатрија и училишна медицина”, а после бројот: “70%” се става запирка и се додаваат зборовите: “а за избраниот лекар од дејноста гинекологија и плаќа 60%”.

Во истиот став бројот: “7” се заменува со бројот: “6-а”.

Член 5

Во член 10 став 1 после зборот: “лекар” се додаваат зборовите: “за дејноста општа медицина, медицина на труд, педијатрија и училишна медицина”, а после бројот: “30%” се става запирка и се додаваат зборовите: “а за избраниот лекар од дејноста гинекологија 40%”.

Во истиот став бројот: “7” се заменува со бројот: “6-а”.

Во членот 10 став 1 точка 1 се брише.

Точка 2 се менува и гласи:

“превентивни мерки и активности за рано откривање на заболувања”

Точка 3 се менува и гласи:

“превентивни мерки и активности за рано откривање на малигни болести”

Точка 8 се менува и гласи:

“превентивни мерки и активности за следење на правилен раст и развој на популација до 18 годишна возраст”.

Во член 10 ставот 2 се менува и гласи: “Надоместокот од став 1 на овој член се плаќа на здравствената установа на избраниот лекар ако се исполнети во целост активностите за постигнување на определени цели за утврдени целни групи како и цели за сите осигурени лица, на начин утврден со договорот, програмите и со овој правилник, за секое тромесечие во годината.”

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Член 7

Преодни и завршни одредби

Членовите 1, 2, 3 и 4 од Правилникот за измени и дополнувања на Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарната здравствена заштита ќе се применува од 01.01.2008 година.

Бр. 18878/6
30 ноември 2007 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Аљбон Цемаили, с.р.